



ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
FONDI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISE SE VERIUT

Улица „23 Октомври“ бр. 11, 1000 Скопје Тел: (02) 3250 100; Емаил: info@piom.com.mk
Rruga „23 Oktomvri“ nr. 11, 1000 Shkup Tel: (02) 3250 100; Email: info@piom.com.mk



До
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Филијала - Деловница

Дата

Баране за
Уверение за внесени податоци
во матична евиденција

Податоци за осигуреникот

Презиме

Име

Дата на раѓање

место на раѓање

Државјанство

адреса на живеење

(улица , број, место, општина)

ЕМБГ од лична карта

Личен број од работна книшка

Молам да ми се излиста Уверение за регистрираните податоци во матична евиденција за стажот на осигурување, остварените плати и надоместоци, за периодот на осигурување навршен во Република Северна Македонија.

БАРАТЕЛ

_____ 20__ год